

**Мартовска (дополнителна) испитна сесија за уч.2017/2018
год. ќе се одвива од 26.03.2018 година до 30.03.2018 г.**

Се известуваат студентите од Природно-математичкиот факултет во Скопје, дека имаат обврска да ги пријават испитите задолжително на двата начина:

1. **со поднесување на пријава за испит и индекс на проверка** (потпис од предметниот професор) на Шалтерот за студентски прашања ќе се одвива **од 12.03.2018 до 20.03.2018** година и

2. **ЕЛЕКТРОНСКО пријавување на испитите од 05.03.2018 до 30.03.2018** година на испитите преку електронскиот "i-know" систем и електронско плаќање на 50,00 денари за административна такса, при што КОДОТ задолжително треба да се впише во полето-таксени марки и во хартиената пријава (шифра за АТ) – упатството е објавено на веб страницата на ПМФ.

Забелешка 1. Согласно последните измени во електронскиот систем направени од УКЦ, професорите ќе можат да ги внесат оценките електронски само **ДОКОЛУ СТУДЕНТИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ГО ИМААТ ПРИЈАВЕНО ИСПИТОТ** (доколку студентот не го пријавил испитот во објавените рокови, истото треба да го направи со надоместок од 400 денари за задоцнето пријавување.

Забелешка 2. Освен што ќе го пријават испитот електронски (во iKnow системот) и со пријава (хартиена), да се пријават задолжително и кај техничката секретарка на ИМ, Олгица Андова, лично или по e-mail на olgicaa@pmf.ukim.mk, најдоцна до 20 март 2018 (до 14 часот) со информација кои предмети ќе ги полагаат, за да може навреме да биде направен распоред на испити. Распоредот ќе биде објавен на web страната на Институтот за математика на 21 март, а сесијата ќе трае од 26.03.2018 до 30.03.2018 година.

Право на полагање имаат:

1. Студентите кои уредно го имаат запишано летниот семестар во уч. 2017/2018 година (или запишано X, XII, XIV и XVI семестар) и на кои им **останале за презапишување пет испити и дипломска работа**, согласно Одлуката на Наставно-научниот совет на Природно-математичкиот факултет-Скопје бр. 07-3434/2 од 25.12.2009 година.

2. Студентите кои уредно го имаат запишано летниот семестар во уч. 2017/2018 г. (или запишано II, IV, VI I VIII семестар), **може да полагаат само еден предмет од задолжителните предмети слушани во зимскиот семестар во уч.2017/2018 година**, за кои студентите ги реализирале академските обврски (потпис од предметниот наставник и уредно заверен зимски семестар и запишан летен семестар од уч.2017/2018 година), согласно Одлуката на Природно-математичкиот факултет-Скопје бр.02-1029/2 од 07.07.2017 година.